


**WINTER  
2018/2019**



**TRAVEL AGENCY  
FERIJAL - KASIKOV**

**КОПАОНИК**

**ХОТЕЛ GRAND HOTEL & SPA \*\*\*\***



**Хотелски содржини:**

ресторан, forest - аперитив бар со камин, Havana бар со кубанска музика, пул бар, ресторан и пицерија, слаткарница Garden, банка, продавници, играчница, Салон за убавина, педикир и маникир, "Grand Oaza" SPA & Wellness центар на 1800 m2, фитнес центар, безжичен интернет, ски сервис, лекар, паркинг, конференциска сала, спортски терени: кошарка, одбојка, ракомер, пинг-понг, билијард сала, куглање...

**Опременост на собите:** бања, мини бар, телефон, сателитска TV/DVD WIFI.

<b>GRAND HOTEL &amp; SPA ****</b>										
<b>ЕБ -15% за резервации до 31.10.2018</b>										
<b>Ценовникот важи за периодот 06.12 -07.04.2019</b>										
<b>Цените се изразени во € по лице од ноќ, за уплати во денарска противвредност</b>						<b>Цени за краток престој Резервации на барање мин. 5 дена пред терминот</b>				
Период	Смени	Мин.ноќ.	Услуга	1/2 Std 1/3 Std	1/3, 1/4, 1/5 Family	1/2 Sup 1/3 Sup*** 1/4 Sup***	1/2, 1/3, 1/4 Sup+	1/1 Std	1/1 Sup	1/1 Sup+
<b>Понуда SKI OPENING</b>										
06.12 - 09.12.	четврток/недела	3	НВ							
09.12 - 17.12.	недела/недела	5	НВ	91	96	100	109	133	145	158
17.12 - 30.12.	-	3	НВ	89	93	97	105	125	136	147
30.12 - 03.01.	петок/вторник	4	НВ	199	239	219	239	318	350	382
30.12 - 06.01.	петок/петок	7	НВ	139	167	153	167	222	245	267
06.01 - 13.01	сабота/понеделник	7	НВ	89	93	98	107	129	142	155
13.01 - 20.01.	петок/понеделник	7	НВ	99	104	109	119	144	158	172
20.01 - 27.01.	петок/недела	7	НВ	89	93	98	107	129	142	155
27.01 - 03.02.	понеделник/недела	7	НВ	89	98	98	107	129	142	155
03.02 - 10.02.	недела/недела	7	НВ	119	143	131	143	190	209	228
10.02 - 17.02.	недела/недела	7	НВ	119	143	131	143	190	209	228
17.02 - 24.02.	недела/недела	7	НВ	99	104	109	119	144	158	172
24.02 - 03.03.	недела/недела	7	НВ	99	104	109	119	144	158	172
03.03 - 10.03.	недела/недела	7	НВ	109	114	120	131	158	174	190
10.03 - 17.03.	недела/недела	7	НВ	96	101	106	115	139	153	167
17.03 - 24.03.	недела/недела	4	НВ	81	85	89	97	117	129	141
24.03 - 31.03.	недела/недела	4	НВ	68	71	75	82	99	108	118
31.03 - 07.04.	недела/недела	4	НВ	68	71	75	82	99	108	118

Краток престој	1/2 Std 1/3 Std	1/3, 1/4, 1/5 family	1/2 Sup 1/3 Sup*** 1/4 Sup***	1/2 Sup+	1/1 Std	1/1 Sup
10.01 - 13.01, Чет-Нед	111	117	122	134	161	177
17.01 - 20.01, Чет-Нед	124	130	136	149	179	197
24.01 - 27.01, Чет-Нед	111	117	122	134	161	177
31.01 - 03.02, Чет-Нед	111	122	122	134	161	177
07.02 - 10.02, Чет-Нед	149	179	164	179	238	262
14.02 - 17.02, Чет-Нед	149	179	164	179	238	262
21.02 - 24.02, Чет-Нед	124	130	136	149	179	197
28.02 - 03.03, Чет-Нед	124	130	136	149	179	197
07.03 - 10.03, Чет-Нед	„MUSIC WEEK“ ПОНУДА					
14.03 - 17.03, Чет-Нед	„MUSIC WEEK“ ПОНУДА					
21.03 - 24.03, Чет-Нед	97	102	107	117	141	155
28.03 - 31.03, Чет-Нед	82	86	90	98	118	130
04.04 - 07.04, Чет-Нед	82	86	90	98	118	130

## Grand Hotel & Spa\*\*\*\*

**Ценовникот важи за периодот 30.12.2018 - 06.01.2019, 27.01.2019-17.02.2019 цените се изразени во €, по апартман (за наведените број на лица) по ноќ.**

**Минимум 5 ноќи во периодот 29.12.2017 - 08.01.2018, 28.01.2018-18.02.2018, во останатите периоди минимум 3**

ПЕРИОД	Тип на апартман	Suite	Suite	Executive Suite	Apartment	Executive Suite	Presidential Apartment
	Број на апартман	218,331,	111,113,327,	036,051,067,110,	037,052,115,	223	224
	услуга/ лица	328	451,452,625	112,114,553	220		
		1 – 2	1 – 3	1 – 4	1 – 5	1 – 5	1 – 5
06.12-30.12.	НВ	256	385	513	642	733	1210
30.12-06.01.	НВ	434	652	869	1085	1302	1697
06.01-27.01.	НВ	286	429	572	715	780	1210
27.01-17.02.	НВ	381	571	760	950	1037	1450
17.02-07.04.	НВ	259	388	517	647	705	1210

**\*СПЕЦИЈАЛНА ПОНУДА за период од 17.03-07.04.2019**

- Деца 2-12 год. во придружба на двајца возрасни: прво дете бесплатно доколку користи заеднички кревет со родители, второ дете -50% на посебен кревет.
- 3то и 4то лице на дополнително легло во супериор и супериор плус -20% попуст.

**Цените се дадени на ден по лице за сместување во соба според табелата, за минимум престој од 5 ноќи. За пократок престој можна е доплата (информации во агенција)**

**Цената на хотелското сместување вклучува:**

- Услуга на база полупансион (појадок и вечера - шведска маса)
- Специјална Божиќна вечера (25.12.2018, 07.01.2019)
- Неограничено користење на содржините на „Spa & Wellness“ центарот - 1.800м2: затворен базен со димензии 18x9м, соблекувална (наметка, папучи, пешкир), релакс зона, инфраред сауна, финска сауна, руска бања, тропски туш, амам, солено-ледена соба, базен и џакузи со топла вода на отворено, неограничено користење на фитнес центарот.
- Wi-Fi (безжичен интернет)
- Хотелско осигурување
- Ски остава

**Цената на апартманското сместување додатно вклучува:**

Пријавување во соба, сет за добредојде (овошје, шише вода, вино), коктел за добредојде, сладок поклон за добредојде, плазма шејк за најмладите, гранд сет за добро утро (кафе, дневни новини, магацини, сок од свежо овошје), луксузен Vognet сет козметика, детски сет козметика, можност за гранд појадок во соба, можност за масажа во соба, опрема за бебе на упит (пулт за пресоблекување, када, греач за шишенца, кетлер), експресно одјавување, колач и поклон за заминување.

**Цената не вклучува (задолжително плаќање при резервација):**

Такса за престој која за возрасни изнесува 100 дин (1€) по лице за ноќевање, за деца од 7-15 год. изнесува 50 дин (0,5€) по лице за ноќевање. Деца до 7 год. не плаќаат такса за престој.

**Цената не вклучува (незадолжително плаќање на рецепција):**

- Дочек на Нова Година во претпродажба до 01.12.2018 во GRAND HOTEL & SPA \*\*\*\* (незадолжително) - свечена вечера со музичка програма 31.12.2018 со популарни естрадни ѕвезди: ВИП зона – 180€, 1 зона – 135€, 2 зона – 117€, деца до 7г бесплатно, 7-12г попуст 50%
- Ски и сноуборд обука, пакети на 6, 5, 3, 2 дена;
- креветче за бебе 5€ од ноќевање
- Посебна програма за деца 3-12 год. дневна програма со анимација и професионална грижа за деца во детскиот клуб – 6 дена во текот на смената од 10-16h (не вклучувајќи ги денот на доаѓање и заминување) доплата 1.200 RSD (okolu 12€)
- Јога, пилатес, аеробик, сквош, аквабик, персонален тренинг, фитнес тренинг
- Јавен паркинг, јавна гаража.

**Попусти и доплати за GRAND HOTEL & SPA\*\*\*\*:**

- Дете 0-2год. во придружба на двајца возрасни, ако користи заеднички кревет - БЕСПЛАТНО во 1/2 стандард и супериор соба
  - Дете 2-7год. во придружба на двајца возрасни, ако користи заеднички кревет - 50% во 1/2 стандард и супериор соба
  - Дете 2-12год. доколку користи посебен кревет -30% (со минимум 1 возрасно лице).
  - Две деца 2-12год. во придружба на двајца возрасни, секое дете - 50% во 1/3 стандардна соба, 1/3 family соба и 1/3 супериор соба
  - Две деца 2-12год. во придружба на двајца возрасни, секое дете - 30% во 1/4 family соба, 1/4 супериор соба
  - Три деца 2-12год. во придружба на двајца возрасни, секое дете - 30% во 1/5 family соба
  - Трето возрасно лице - 20% во 1/3 соба стандардна, 1/3 супериор, 1/4 супериор соба
  - Доколку две лица користат 1/3 family соба и 1/3 супериор соба, доплаќаат 20% по лице од цената за 1/3 family соба или 1/2 супериор соба
- Намалување на цената за промена на услуга – ноќевање со појадок 6€.

Цените се изразени во евра во денарска противредност 1€ = 62 денари. Плаќањето е исклучиво во денари  
Важат општите услови за патување на ТА Феријал Кашиков и СКТМ

---

STIP tel: +389 32 394-001 fax:+389 32 384-001  
e-mail: [info@ferijalkasikov.com.mk](mailto:info@ferijalkasikov.com.mk)

SKOPJE tel: +389 2 31 31 001 fax:+389 2 31 31 002  
[www.ferijalkasikov.com.mk](http://www.ferijalkasikov.com.mk)